

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА РСМ ЗА 2020

1. Програмски активности на установата

Бр.1	Проекти	денари
1.1	Палеолитско наоѓалиште Голема Пештера, с. Здуње	250.000
1.2	Рекогносцирање и пробно сондирање на пештерите низ Република Северна Македонија	80.000
1.3	Археолошки истражувања на некрополата лок.Градиште, с.Бучинци – скопско	150.000
1.4	Градиште – Неготино – Антигонеа: меѓународно археолошко истражување	250.000
1.5	Археолошко истражување на „Големо Градиште“ – Коњух, Кратово, доцноантички урбан центар во северна Македонија	250.000
1.6	Археолошки истражувања на лок.Стакина Чешма - Бакновка	250.000
1.7	Геофизички истражувања на локалитетите Стакина Чешма и Исар Марвинци - Валандово	80.000
1.8	Археолошки истражувања на некрополата лок. Гимбабица, с. Избишта, Општина Ресен	250.000
1.9	Уредување простор за депонирање и изложување на збирката на камени споменици во задниот двор и коњушницата на Куршумли ан	250.000
1.10	Формирање на археолошка збирка	100.000
1.11	Реконструкција на простор и музејско ентериерно уредување на постојаната нумизматичка поставка	450.000
1.12	Техничко опремување на одделението за документација и стручно - технички работи при НУ Археолошки музеј на РСМ - Скопје	80.000
1.13	“И јас сакам да бидам археолог”	50.000
1.14	Реализација на проектот – Заштита на музејски археолошки материјал од лок. Исар Марвинци – Југозападна некропола , Валандово	90.000
1.15	Проект за набавка на потрошен и репроматеријал за потребите на Конзерваторскиот оддел на НУ Археолошки музеј на РСМ - Скопје	100.000
1.16	Набавување на техничка опрема за потребите на одделение при НУ Археолошки музеј на РСМ - Скопје	90.000
1.17	Конзервација на движен археолошки материјал од лок.Мали Дол, с.Тремник	90.000
1.18	Изработка на посебен проект од областа на заштитата на движното културно наследство и негова реализација – Конзервација на предмети од збирка Епиграфика и камена пластика	90.000
1.19	Печатење на „Зборник на Археолошки музеј“ бр.14	200.000
1.20	Македонски нумизматички гласник / Macedonian numismatic Journal 6	150.000
1.21	Печатење на монографијата: Димов Гроб кај с.Уланци – Градско, некропола од доцното бронзено време	100.000
1.22	„Неолитската куќа и нејзиниот недвижен покуќнински инвентар” - публикација	100.000
	ВКУПНО:	3.500.000

Бр.2	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	денари
2.1	Материјални трошоци за реализација на Програмата – konto 464990	6.500.000
2.2	Финансиски средства за обезбедување – konto 464990	6.000.000
	ВКУПНО:	12.500.000

Бр.3	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	денари
3.1	Исплата на електрична енергија – konto 421110	4.000.000
3.2	Исплата на други комунални услуги (вода и ѓубрарина) – konto 421190	500.000
	ВКУПНО:	4.500.000

Бр.4	Исплата на отпремнини и парична помош во случај на смрт на вработен и смрт на член од потесното семејство на вработен, согласно Законот за извршување на Буџетот за 2020 год. во износ од 200.000 денари .
-------------	---

Вкупно 1 + 2 +3 +4	Дваесет милиони и седумстотини илјади денари	20.700.000
---------------------------	--	-------------------